



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општествено кинесовство 60802 603-19644

Вторник, 30 декември 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 72

ГОД XXXVI

Цена на овој број е 18 динари. — Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

1100.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ПРИХОДОТ ОСТВАРЕН СО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИТЕ СРЕБРЕНИ КОВАНИ ПАРИ ИЗДАДЕНИ ПО ПОВОД СМРТТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЈОСИП БРОЗ ТИТО

1. Приходот остварен со продажба на пригодните сребрени ковани пари што се издадени врз основа на Одлуката за издавање на пригодни сребрени ковани пари по повод смртта на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/80), по одбивањето на трошоците за изработка и продажба, ќе се уплатува во корист на Титовиот фонд за школување на младите работници и работничките деца.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 671

24 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

1101.

Врз основа на член 3 од Законот за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ

1. Во Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76 и 62/77), во Единствената класификација на дејностите, што претставува составен дел на таа одлука, се ввршат следните измени и дополненија, и тоа:

1) во областа 01 — Индустрија и рударство, во гранката Преработка на хемиски производи, подгрупата на дејноста: „011910 Производство на лекови и фармацевтски сировини“ се менува и гласи: „011910 Производство на лекови и фармацевтски хемикалии“.

Во гранката — Преработка на каучук, во подгрупата: „012901 Производство на гуми за возила“

на крајот на текстот на описот на содржината на дејноста се додава нова реченица, која гласи: „Опфатено е и протектирање на надворешни гуми за возила.“;

2) областа 04 — Водостопанство се менува и гласи:

„ОБЛАСТ 04 — ВОДОСТОПАНСТВО“

0400 04000

Водостопанство

040001 Искористување и употреба на води

Обезбедување и снабдување со вода за разни видови на искористување и употреба, освен дистрибуција во домаќинства и во друга широка потрошувачка. Одржување на објекти и постројки за искористување и употреба на води.

040002 Заштита од штетно дејство на води

Заштита од поплави и мраз. Заштита од ерозија и уредување на порои.

Одводнување на земјиштето (земјоделско, шумско, патно, градежно и др.).

Регулациони работи од помал обем на водотекови; уредување, обележување и одржување на на пловни патишта на реки, канали, езера и крајбрежно море; вадење на песок и чакал заради уредување на водниот режим.

Одржување на објекти и постројки за заштита од штетно дејство на води; изработка на техничка документација, реконструкција и изградба на помали објекти и постројки за заштита од штетно дејство на води.

040003 Заштита на води од загадување

Одводнување и пречистување на отпадни води, освен атмосферски води, води од населби и отпадни води од домаќинства. Преземање на отпадни води, води загадени со масло и други води од бродови и нивно пречистување.

Отстранување на последици од хавариски загадувања на водни текови, езера, мориња и подземни води.

Одржување на објекти и постројки за заштита на води од загадување.“

3) во областа 11 — Финансиски, технички и деловни услуги, во гранката Банкарство, подгрупата на дејноста: „110101 Народни банки“ се брише. Подгрупата на дејноста: „110103 Деловни банки“ се менува и гласи: „110103 Основни банки“. Подгрупата на дејноста: „110104 Други банки“ се менува и гласи: „110104 Здружени банки“. По подгрупата на дејноста: „110109 Други финансиски организации“ се додава текст на описот на содржината на дејноста, кој гласи: „Специјализирани финансиски организации, поштенски штедилници, штеднокредитни задруги и др.“;

4) во областа 14 — Општествено-политички заедници, самоуправни интересни заедници и општествено-политички организации, во гранката Органи на општествено-политичките заедници, по зборовите: „општествено-политичките“ се додаваат зборовите: „и месните“. По групата и подгрупата на дејноста: „14015 и 140150 Општествен правобранител на самоуправувањето“ се додава нова група и подгрупа на дејноста, која гласи: „14016 140160 Народни банки“, со текст на описот на содржината на дејноста: „Народна банка на Југославија, народни банки на републиките и народни банки на автономните покраини“.

Во гранката — Здруженија на организациите на здружен труд, во групата на дејноста: „14031 Општи стопански здруженија“, зборот: „стопански“ се брише. Во подгрупата на дејноста: „140312 Други општи стопански здруженија“ зборот: „стопански“ се брише, а текстот на описот на содржината на дејноста се менува и гласи: „Заедници настанати со задолжително здружување на организациите на здружен труд во стопански и вонстопански дејности. Здружни сојузи и други општи здруженија“. Во подгрупата на дејноста: „140320 Посебни стопански здруженија“ зборот: „стопански“ се брише, а текстот на описот на содржината на дејноста се менува и гласи: „Деловни заедници, заедници на здружен труд и сојузи настанати со здружување на организациите на здружен труд во стопанските и вонстопанските дејности“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1981 година.

Е. п. бр. 672
24 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

1102.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

1. Организациите на здружен труд што произведуваат средства за заштита на растенијата можат постојните продажни цени на сите средства за заштита на растенијата, освен на синиот камен, да ги зголемаат до 22%.

Цените на средствата за заштита на растенијата формирани според одредбата на став 1 од оваа точка се сметаат како заточени продажни цени и можат да се менуваат во согласност со прописите.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 673
24 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

1103.

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за дејното работење и за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1980 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/80) во точка 1 во одредбата под 1. бројот: „2.675.821.552“ се заменува со бројот: „2.665.206.052“.

Во одредбата под 2 бројот: „16.013.205.719“ се заменува со бројот: „16.023.821.219“.

2. Во Распоредот на девизите за 1980 година, што е составен дел на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1980 година, редните бр. 15, 16, 17, 48 и 68 се менуваат и гласат:

„15. Сојузен секретаријат за надворешни работи

Нестокковни плаќања:

— службени патувања	24.143.000	
— претставништва	1.473.395.700	
— котизации	61.522.300	
— други плаќања	6.996.000	1.566.057.000

Стоковни плаќања		8.000.000
------------------	--	-----------

Вкупно		1.574.057.000
--------	--	---------------

16. Сојузен секретаријат за народна одбрана

Нестокковни плаќања:

— службени патувања	6.225.000	
— претставништва	77.900.000	
— котизации	350.000	
— лекување во странство	5.140.000	
— специјализации	12.433.000	
— други плаќања	1.564.000	103.612.000

Стоковни плаќања		15.076.191.895
------------------	--	----------------

Вкупно		15.179.803.895
--------	--	----------------

17. Сојузен секретаријат за внатрешни работи

Нестокковни плаќања:

— службени патувања	5.192.500	
---------------------	-----------	--

— котизации	2,324.000	
— специјализации	250.000	
— други плаќања	50,825.000	58,591.500
Стоковни плаќања		97,811.000
Вкупно		156,402.500
48. Сервис за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,158.000	
— други плаќања	8,856.000	10,014.000
Стоковни плаќања		24,482.615
Вкупно		34,496.615
68. Служба на општественото книговодство на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	501.000	
— котизации	201.000	
— специјализации	2,140.000	
— други плаќања	4,036.000	6,878.000
Стоковни плаќања		218,508.000
Вкупно		225,386.000

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 674
29 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

1104.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“ бр. 63/80), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ СУРОВИНИ**

1 Во Одлуката за намалување на посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки за определени сировини („Службен лист на СФРЈ“ бр. 36/80) во точка 1 по зборовите: „број 27.01/2а“ се додаваат записка и зборовите: „и кокс металуршки со гранулација над 40 до 80 mm од тарифниот број 27.04/1-1в“.

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 675
29 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

1105.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LA STAMPA“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „La Stampa“ број 270 од 5 декември 1980 година, што излегува на италијански јазик во Торино, Италија.

Бр. 650-1-12/572
18 декември 1980 година
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

1106.

Врз основа на член 6 став 3, член 7 став 3 и член 8 став 5 од Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), директорот на Сојузниот завод за статистика пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ ПО ДЕЈНОСТИТЕ

Член 1

Во Правилникот за распоредување на организациите и заедниците по дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/76, 61/77 и 5/78) во член 9 став 2 зборовите: „од областа на стопанството“ се бришат.

Член 2

Член 14 се менува и гласи:

„Работната заедница што врши административно-стручни, помошни и на нив слични работи во земјоделска или во друга заедница, во деловна заедница, во банка, во заедница за осигурување на имот и лица, во самоуправни интересна заедница, во стопанска комора, или во друга самоуправни организација и заедница, односно во здружение, во општествено-политичка организација или во општествена организација, во здружение на граѓани, во орган на општествено-политичка заедница или во месна заедница, се распоредува по дејностите според мерилата по кои се распоредуваат и работните заедници што тие работи ги вршат за потребите на организациите на здружен труд.“

Член 3

Во член 18 точка 1 се менува и гласи:

„1) основните организации на здружен труд, работните организации, сложените организации на здружен труд, договорни организации на здружен труд, работните заедници, банките, заедниците за осигурување на имот и лица и другите финансиски организации, општите здруженија и други форми на здружување на организации на здружен труд, земјоделските задруги и други форми на здружување на земјоделците, другите задруги, самоуправ-

ните интересни заедници, органите и организациите на општествено-политичките заедници, редовните судови, самоуправните судови, јавното обвинителство, јавното правобранителство, општественото правобранителство на самоуправувањето, Службата на општественото книговодство, Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, општествено-политичките организации, општествените организации, месните заедници, здружението на граѓаните и други организации и заедници.“

Член 4

Во упатството за полнување на Образецот РОЈ-1, кој е составен дел на Правилникот за распоредување на организациите и заедниците по дејностите, во текстот: „Пополнување на Образецот РОЈ-1 — Пријава за организацијата — заедницата“, во став 3 во точка 6 став 1 зборовите: „40 Заедница на организациите на здружен труд“, се бришат, по зборовите: „60 Самоуправна интересна заедница“ се додаваат зборовите: „61 Основна заедница или единица на самоуправната интересна заедница“ и „62 Работна заедница која врши работи за повеќе самоуправни интересни заедници или основни заедници“, а по зборовите: „73 Орган на месната заедница“ се додаваат зборовите: „74 Работна заедница која врши работи за повеќе месни заедници“.

Член 5

Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1981 година.

Бр. 840-4899
25 декември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

1107.

Врз основа на член 17 и на член 66 став 1 точка 14 од Законот за народната банка Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и на точка 7 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката мисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/80), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/77, 48/78, 14/79, 36/79, 48/79, 55/79, 59/79, 66/79, 8/80, 12/80, 18/80, 38/80, 40/80, 43/80, 51/80 и 58/80) во точка 2 став 1 во одредбата под 1 зборовите: „по стапка од 15,5%“ се заменуваат со зборовите: „по стапка од 13,7%“.

2. Стапката на задолжителната резерва ќе се намали и тоа:

1) почнувајќи од 26 декември 1980 година — на стапката од 14,3%, а според состојбата на средствата на 30 ноември 1980 година;

2) почнувајќи од 20 јануари 1981 година — на стапката од 13,7%, а според состојбата на средствата на 31 декември 1980 година;

3. Намалувањето на стапката на задолжителната резерва се врши заради давање поддршка на банките за уплатување на средства во корист на Буџетот на федерацијата во смисла на Законот за

утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79, 35/80 и 71/80).

4. Банката ќе изврши корекција на пресметката на задолжителната резерва според состојбата на средствата на 30 ноември 1980 година и разликата добиена со примена на стапката од 14,3% на 26 декември 1980 година ќе ја пренесе на својата жиро-сметка.

Пресметката на задолжителната резерва според состојбата на средствата на 31 декември 1980 година, банката ќе ја состави на начинот и во рокот што се предвидени во точка 5 на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија.

Корекција на пресметката од став 2 на оваа точка банките ќе извршат на 20 јануари 1981 година и разликата добиена со примена на стапката од 13,7% ќе ја принесат на својата жиро-сметка.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ, а ќе се применува од 26 декември 1980 година.

О. бр. 79
26 декември 1980 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Фекет, с. р.

1108.

Врз основа на член 28 став 2 и член 66 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТРУКТУРАТА НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРЕД РОКОВИТЕ НА ВТАСАНОСТА

1. Во Одлуката за структурата на пласманите на банките и на другите финансиски организации според роковите на втасаноста („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76, 26/77 и 43/80) во точка 2 став 1 зборовите: „кредити за обртни средства“ се заменуваат со зборот: „пласмани“, а по зборовите: „тие кредити“ се додава записка и зборовите: „како и обврзниците издадени во смисла на Законот за утврдување на обемот на Буџетот на федерацијата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79, 35/80 и 71/80), односно уплатените аконтации за тие обврзници“.

2. Одредбите на оваа одлука ќе се применуваат од 26 декември 1980 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ.

О. бр. 80
29 декември 1980 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

1109.

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во согласност со одредбите од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/80), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1980 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/80, 34/80, 43/80, 44/80, 55/80 и 70/80) во точка 16 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, рокосите за враќање на кредитите од примарната емисија за извоз на други стоки можат да бидат и подолги од 6 месеци, но не подолги од 24 месеци, под услов тој извоз да се врши по посебни аранжмани врз основа на заклучок на Сојузниот извршен совет“

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 81
29 декември 1980 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р **Ксенте Богоев, с р**

1110.

Врз основа на член 24 и член 66 став 1 точка 16 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во согласност со точка 2 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1980 ГОДИНА

1 Во Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на пласманите на банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/80 и 58/80) во точка 1 став 3 зборовите: „18% во октомври, 20% во ноември“ се заменуваат со зборовите: „20% во октомври и ноември“.

2. Во точка 2 став 2 во одредбата под 6 на крајот, точката се заменува со точка и записка и потоа се додава нова одредба под 7, која гласи:

„7) уплатата на аконтација по основ на обврската на банката во 1980 година за упис на обврзниците на Федерацијата по основ на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на Федерацијата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79, 35/80 и 71/80)“

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 82
29 декември 1980 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р **Ксенте Богоев, с р.**

1111.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун и претставниците на организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на тутун склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН

1 Претставниците на организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун и претставниците на организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на тутун на 31 октомври 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за ферментиран тутун, со тоа што своите затечени продажни цени можат да ги зголемат во просек до 12,1%, така што највисоките продажни цени за ферментиран тутун по сорти и класи да изнесуваат, и тоа:

Сорта	Класа	Дин/kg
1	2	3

„ЈАКА и ЦЕБЕЛ“

ароматичен	I	190,00
„	II	162,00
„	III	110,00
„	IV	70,00
„	V	48,00
дополнителен	I	93,00
„	II	75,00
„	III	60,00
„	IV	50,00
„	V	43,00
„	мувлосан	28,00
„	ситнеж	27,00

1	2	3	1	2	3
„ПРИЛЕП“			„БОСАНСКИ РАВЊАК“		
ароматичен	I	175,00		I	81,00
”	II	140,00		II	71,00
”	III	95,00		III	63,00
”	IV	60,00		IV	47,00
”	V	45,00		V	34,00
дополнителен	I	86,00		мувლოსан	18,00
”	II	72,00		ситнеж	15,00
”	III	53,00			
”	IV	48,00	„ВИРЦИНИЈА И СТОЈАЦ“		
”	V	40,00			
	мувლოსан	28,00			
	ситнеж	27,00		I	108,00
„ОТЉА“				II	92,60
	I	109,00		III	76,00
	II	100,00		IV	57,00
	IIIc	90,00		V	37,00
	IIIц	73,00		VI	24,00
	IVc	57,00		мувლოსан	18,00
	IVц	50,00		ситнеж	16,00
	Vc	42,00	„БЕРЛЕЈ“		
	Vц	37,00		I	80,00
	VI	30,00		II	70,00
	мувლოსан	28,00		III	62,00
	ситнеж	25,00		IV	49,00
„БЕ ЈАКА“				V	34,00
	I	100,00		VI	22,00
	II	90,00		мувლოსан	18,00
	III	76,00		ситнеж	15,00
	IV	57,80	„ВОЈВОЂАНАЦ“		
	V	42,00		I	57,00
	мувლოსан	22,00		II	54,00
	ситнеж	19,00		III	46,00
„ДРИНА“				IV	39,00
	I	83,00		V	35,00
	II	73,00		VI	30,00
	III	63,00		мувლოსан	18,00
	IV	50,00		ситнеж	13,00
	V	33,00			
	мувლოსан	20,00			
	ситнеж	10,00			
„ПРОСОЧАН“					
	I	66,60	2. За мешаница од повисока класа (уник) цената на таков уник се утврдува со пондерирање на количините со цените на класите од точка 1 на сваа спогодба, што се застапени во уникот.		
	II	57,00	3. Цените од точка 1 на оваа спогодба можат да се зголемат до 8% за стрипсиран тутун со ребро, а за стрипсиран тутун — стрипс без ребро до 20%.		
	III	49,00	4. Цените од точ. 1 до 3 на оваа спогодба се подразбираат франко натоварна станица на продавачот, односно франко магацин — склад на продавачот, при испорака со камион, при постојните услови на продажбата.		
	IV	43,00	5. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 73 од 29 декември 1980 година.		
	V	40,00	6. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот на влегувањето во сила на прописите за формирање на цените за цигари.		
	VI	33,00	Потписници на Спогодбата: 68 организации на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун и 16 организации на здружен труд што се занимаваат со преработка на тутун.		
	мувლოსан	22,00			
	ситнеж	16,00			
„ХЕРЦЕГОВАЧКИ РАВЊАК“					
	Ia	110,00			
	Iб	102,00			
	IIa	93,00			
	IIб	85,00			
	IIIa	76,00			
	IIIб	67,00			
	IVa	59,00			
	IVб	49,00			
	Va	42,00			
	Vб	36,00			
	VI	28,70			
	мувლოსан	24,00			
	ситнеж	21,00			

1112.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80) и со точка 2 од Одлуката за продажните цени за суров тутун од родот на 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/80), организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун, на 31 октомври 1980 година, склучија

СПОГОДБА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА, ПО ОДДЕЛНИ СОРТИ И КЛАСИ НА ТУТУН

1 Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун со оваа спогодба ги определуваат продажните цени за суров тутун од родот на 1981 година, по одделни сорти и класи на тутун.

2. Учесниците на оваа спогодба се согласни тутунот од родот на 1981 година, по одделни сорти и класи да го откупуваат од организациите на здружен труд што произведуваат тутун, сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуални производители, по цените и тоа:

Сорта на тутун	Класа на тутун	Дин/kg
1	2	3

„ЈАКА“ и „ЦЕБЕЛ“

1. ароматичен	215,00
2. "	185,00
3а. "	159,00
3б. "	135,00
4а. "	107,00
4б. "	79,00
5. "	45,00
6. "	30,00
1. дополнителен	91,00
2. "	79,00
3. "	61,00
4. "	40,00
5. "	25,00
6. "	23,00
мувлосан	20,00

„ПРИЛЕП“

1. ароматичен	190,00
2. "	164,00
3а. "	135,00
3б. "	107,00
4а. "	83,00
4б. "	52,00
5. "	40,00
6. "	30,00
1. дополнителен	83,00
2. "	70,00
3. "	60,00
4. "	40,00
5. "	25,00
6. "	23,00
мувлосан	20,00

1	2	3
„ОТЉА“		
1.		101,00
2.		91,00
3а.		81,00
3б.		68,00
4а.		58,00
4б.		48,00
5а.		40,00
5б.		32,00
6.		27,00
	мувлосан	20,00

„ХЕРЦЕГОВАЧКИ РАВЊАК“

1а.	115,00	
1б.	105,00	
2а.	93,00	
2б.	82,00	
3а.	72,00	
3б.	65,50	
4а.	51,00	
4б.	43,00	
5а.	36,00	
5б.	31,00	
6.	23,00	
	мувлосан	14,00

„БОСАНСКИ РАВЊАК“

1.	71,00	
2.	65,00	
3.	59,00	
4.	48,00	
5.	27,00	
6.	14,00	
	мувлосан	7,50

„БАИНА БАШТА“

1.	92,00	
2.	81,00	
3.	70,00	
4.	55,00	
5.	40,00	
6.	20,00	
	мувлосан	14,30

„ДРИНА“

1.	74,00	
2.	66,00	
3.	57,00	
4.	44,00	
5.	29,60	
6.	18,90	
	мувлосан	12,00

1	2	3
„ПРОСОЧАН“		
	1.	68 00
	2.	63 00
	3.	55 00
	4.	40 00
	5.	23 00
	6.	14 00
	мувлосан	7 00

„ВИРЦИНИЈА“ и „СТОЛАЦ“

	1.	114 00
	2.	94 60
	3.	78 00
	4.	58 00
	5.	38 00
	6.	23 00
	мувлосан	13 00

„БЕРЛЕЈ“

	1.	71 00
	2.	65 00
	3.	57 00
	4.	47 00
	5.	26 00
	6.	17 00
	мувлосан	10 30

„ВОЈВОЂАНАЦ“

	1	65 00
	2	55 00
	3.	40 00
	4.	30 00
	5.	25 00
	6	18 00
	мувлосан	10 00

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат франко магацин на купувачот.

3. За тутун во бали (чекии) што претставува мешаница на две соседни класи на тутун, важи продажната цена за суров тутун од точка 2 на оваа спогодба за пониска класа на тутун.

Ако тутунот во бали претставува мешаница на повеќе класи, со вештачење се утврдува средна класа и за такв тутун важи продажната цена за суров тутун предвидена за класа пониска од утврдената средна класа.

За тутун во низи важат продажните цени за суров тутун што до 15% се пониски од цените определени во точка 2 на оваа спогодба за истата сорта и класа на тутун.

За прекумерно влажен тутун, чија небообичаена влажност се утврдува со вештачење, важи продажната цена за суров тутун предвидена за неопсредно пониска класа, а за тутун од најниска класа важат продажните цени за суров тутун предвидени за мувлосан тутун.

Тутунски ситнеж и тутунски отпадоци се преземаат без надомест.

Ако песок, земја или други туѓи предмети се помешани со тутунот, нивната тежина, утврдена со вештачење, се одбива од тежината на тутунот.

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7749 од 30 декември 1980 година.

5. Цените од оваа спогодба ќе се применуваат при откупот на суров тутун од родот на 1981 година.

6. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Учесници на оваа Спогодба: 68 организации на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун во Југославија

1113.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ НА РУБЕЛИНА, МАШИНИ ЗА МИЕЊЕ НА САДОВИ, МАШИНИ ЗА СУШЕЊЕ, МАШИНИ ЗА ПЕГЛАЊЕ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 30 мај 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за машини за перење на рубелина, машини за миење на садови, машини за сушење, машини за пеглање и за нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа за:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1) машини за перење на рубелина | до 12% |
| 2) машини за миење на садови | до 12% |
| 3) машини за сушење | до 12% |
| 4) машини за пеглање | до 12% |
| 5) резервни делови. | до 18% |

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4777 од 30 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Горсье“ — Велене, „Обод“ — Цетиње и ЕИ — Ниил.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 58 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

1114.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛАДИЛНИЦИ И ЗАМРЗНУВАЧИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 30 мај 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за ладилници и замрзнувачи и за нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата да ги зголемат, и тоа:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1) за ладилници и замрзнувачи | до 10% |
| 2) за резервни делови | до 18% |

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4776 од 30 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Горење“ — Велење, „Раде Кончар“ — Загреб, ЛТХ — Шкофја Лока и „Обод“ — Цетиње.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 56 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

1115.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ, ГАСНИ И КОМБИНИРАНИ ШКОРЕТИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 30 мај 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електрични, гасни и комбинирани шпорети и нивни резервни делови, со тоа што

производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа за:

- | | |
|--|--------|
| 1) електрични, гасни и комбинирани шпорети | до 13% |
| 2) резервни делови | до 20% |

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4760 од 30 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Горење“ — Велење, „Раде Кончар“ — Загреб, „ЕИ—Милан Благојевиќ“ — Смедерево, „Искра“ — Љубљана, „Слобода“ — Чачак и „Делиград“ — Ниш.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 56 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1116.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГАСНИ ПЕЧКИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 30 мај 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за гасни печки и за нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа за:

- | | |
|--------------------|--------|
| 1) гасни печки | до 13% |
| 2) резервни делови | до 20% |

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4778 од 29 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Алфа“ — Врање, „Инекс“ — „Лифам“ — Стара Пазова, „Искра“ — Шкофја Лока, Иком — Загреб и „Ђеваоница“ — Славонска Пожега.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 36 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

1117.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ БОЈЛЕРИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 30 мај 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електрични бојлери и нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа за:

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1) електрични бојлери | до 12% |
| 2) резервни делови | до 20% |

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4780 од 30 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Горење-Тики“ — Љубљана, „Кончар“ — Загреб, „Енергоинвест-Мебош“ — Бос. Шамац, „Сутјеска“ — Београд, „Магнохром“ — Краљево, „Делиград“ — Ниш и „Емо“ — Цеље.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 56 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1118.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАСЛЕНИ НАФТА-ПЕЧКИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 30 мај 1980 годи-

на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за маслени нафта-печки и нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа за:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1) маслени нафта-печки | до 13% |
| 2) резервни делови | до 20% |

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4779 од 29 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „АЛФА“ — Врање, „Препород“ — Пожарскац и „ЕМО“ — Цеље.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 36 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1119.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ГРЕЈНИ ТЕЛА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 24 април 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електрични грејни тела, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 17,5%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата, со тоа што најголемото зголемување да изнесува 20%.

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3556 од 30 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: ЕТА — Цељско, „Раде Кончар“ — Загреб и „Магнохром“ — Краљево.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 6 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1120.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЛАТНИ МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ И ЗА НИВНИОТ ПРИБОР И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 27 ноември 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за алатни машини за обработка на метал и за нивниот прибор и резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 15%.

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со принципите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 9066 од 29 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Примојска“ — Загреб, „Иво Лола Рибар“ — Железник, „Потисје“ — Ада, „Ливница железа и темпера“ — Кикинда, „Јелшинград“ — Бања Лука, „Победа“ — Нови Сад, „Мачевица“ — Банка Паланка, „Металски завод „Тито“ — Скопје, „Металац“ — Чаковец, „Искра—Аутоматика“ — Љубљана, „Машинска индустрија Ниш“ — Ниш, „Далмастрој“ — Сплит, „Тигар“ ООУР „Сарлах“ — Пирот, САС — Задар, Железара „Равне“ — Равне, „Метал-Прогрес“ — Зренјанин, „Крушник“ — Валево, „Метална“ — Марибор, „Стандард“ — Осиек, УНИС—Претис—Вогошке, Титови заводи „Литострој“ — Љубљана, РО ЕМАП—Застава, ООУР „Машине“ — Крагуевац и „Стројотек“, ООУР „Стројеви и уређаји“ — Враждин.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 70 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1121.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОЛИЕТИЛЕН СО НИСКА ГУСТИНА**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 11 септември 1980

година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за полиетилен со ниска густина, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, а во согласност со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Полиетилен со ниска густина:

	Дин/kg
1) филмски тип	36,40
2) филмски тип UV стабилизирани	41,40
3) тип за цевки	36,40
4) тип за капацети	32,80
5) тип за дување	34,80
6) тип за млеко	35,90
7) тип за брзгање	32,90
8) тип за кабли	39,60

За обоените типсови на полиетилен со ниска густина се додаваат 4,50 динари по еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6634 од 24 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: ХИП — Панчево и ИНА-ОКМ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 57 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1122.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОЛИЕТИЛЕН СО ВИСОКА ГУСТИНА**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 31 септември 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за полиетилен со висока густина, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, а во согласност со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Полиетилен со висока густина:

	Дин/т
1) филмски тип	47.725
2) тип за цески	50.100
3) тип за дување	45.525
4) тип за брзгање	43.390

За бојосани типови на полиетилен со висока густина се додаваат 4.50 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6634 од 24 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: ХИП — Панчево.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 19 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1123.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАМОТАНИ СТАТИЧНИ, ФОЛИСКИ И ХАРТИЕНИ КОНДЕНЗАТОРИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ И ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 21 април 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за намотани, статични, фолиски и хартиени кондензатори за електронски и електрични уреди, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата да ги зголемат во просек до 12% со тоа што најголемото зголемување да изнесува 25%.

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3275 од 30 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Искра“ Семич и ЕИ, „Авала“ — Белград.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1124.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АПАРАТИ СО НИЗОК НАПОН И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 11 март 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за апарати со низок напон и нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа за:

- 1) апарати со низок напон до 15%;
- 2) резервни делови до 22%.

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2540 од 30 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 7 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1125.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КЛАСИЧНА ГРОМОБРАНСКА ОПРЕМА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 14 мај 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за класична громобранска опрема, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 48%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покритие на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5409 од 30 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Елинд“ — Ваљево, „Електросидек“ — Осиек, „Металум“ — Нови Сад, „Емпа“ — Алексинац и „Металинвест“ — Мионица.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1126.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАБИЛНИ ДИЗЕЛ-АГРЕГАТИ СО АВТОМАТСКО ВПУШТАЊЕ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 25 април 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за стабилни дизел-агрегати со автоматско впуштање, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 20%.

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покритие на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3771 од 30 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Раде Кончар“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 6 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1127.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА КРАФТЛАЈНЕР-КАРТИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 31 октомври 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на крафтлајнер-картија, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при условите на продажбата што се утврдени во Спогодбата, да ги зголемат така што највисоката продажна цена за крафтлајнер-картија да изнесува 19.950 динари за еден тон.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 8125 од 30 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Симо Димик“ — Плашки и „Нагрон“ — Маглај.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1128.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОЛИЕСТЕРСКО ВЛАКНО „МАКЛЕН“

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 6 октомври 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за полиестерско влакно „маклен“ со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, а во согласност со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголеми до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7259 од 22 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Хемтекс“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1129.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОЛИУРЕТАНСКИ ПЕНИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 7 декември 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за полиуретански пени, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, а во согласност со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) полиуретански блог	50,70
2) полиуретанска плоча	57,35
3) снегулки	28,70

За другите типови на полиуретански пени цените се според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 8265 од 25 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 3 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 30 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1129-1.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОЛИОЛ „ДАЛТОЦЕЛ“ F 4801

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 21 ноември 1979

година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за полиол „Далтоцел“ F 4801, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, а во согласност со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголеми така што највисоката продажна цена за полиол „Далтоцел“ F 4801 да изнесува 28,50 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат односно купуваат по цената и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 8264 од 25 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: СОДАСО ХАК I — Тузла.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 4 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата

1129-2.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НОРМАЛНИ И ВИСОКОМОДИФИКУВАНИ ТИПОВИ НА ПОЛИСТИРЕН

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 7 октомври 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за нормални и високомодификувани типови на полистирен, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, а во согласност со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголеми така што највисоките продажни цени за нормални и високомодификувани типови на полистирен да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) тип 686 E и 678 E	38,20
2) тип 457 и 485	41,30

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7020 од 24 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: ДОКИ — Творница полистирена — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 54 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1129-3.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 7 октомври 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за експандиран полистирен, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, а во согласност со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголеми така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) окирол Е-3	41,50
2) окирол Е-3 S	46,60

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7020 од 24 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: ОКИ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1129-4.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАГНЕЗИУМ МЕТАЛ**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 4 ноември 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за магнезиум метал, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми така што највисоката продажна цена за магнезиум метал да изнесува 94.722 динари за една тона.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 8998 од 23 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Магнохром“ Кралево, ООУР фабрика магнезиума — Бољевац на Ибру.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Творница лаких метала „Борис Кидрич“ — Шибеник, Товарна глинице ин алуминија „Борис Кидрич“ — Кидричево, Комбинат алуминијума — Титоград, Импол — Словенска Бистрица, РМХК „Трепча“ РО Рафинерија олова — Косовска Митровица, Ваљаоница бабра и алуминиума „Слободан Пенезиќ Крцун“ — Сеојно, „Гуро Салај“ — Ниш и „Алумина“ — Скопје.

1129-5.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАПАВОСТ НА ПОВРШНИНИ****Член 1**

Во Правилникот за југословенските стандарди за рапавост на површини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/80) член 4 се брише

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-15846/2
24 декември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува д-р Рикард Штајнер, досегашен амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

У. п. п. бр. 1476
12 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-
БОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Милан Зупан, досегашен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Гвајана

У. п. п. бр. 1477
12 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 238 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ГЛАВЕН СОЈУ-
ЗЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОР

За заменик-главен сојузен воздухопловен инспектор се назначува инж. Душан Мургашки, досегашен помошник-главен сојузен воздухопловен инспектор.

У. п. п. бр. 1478
12 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЛАВНИОТ
СОЈУЗЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОР

За советник на главниот сојузен воздухопловен инспектор се назначува Живоин Јанковиќ, раководител на група во Сојузниот воздухопловен инспекторат.

У. п. п. бр. 1479
12 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува:

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЛАВНИОТ
СОЈУЗЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОР

За советник на главниот сојузен воздухопловен инспектор се назначува Раде Поѓанин, раководител на група во Сојузниот воздухопловен инспекторат.

У. п. п. бр. 1480
12 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ
ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

Се разрешува од должноста директор на Сојузниот завод за цени Зоран Пуповац, со 31 декември 1980 година, поради укинување на Сојузниот завод за цени.

Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

У. п. п. бр. 1481
12 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

Се разрешува од должноста помошник-директор на Сојузниот завод за цени, со 31 декември 1980 година, Данило Перовиќ, поради укинување на Сојузниот завод за цени и заминување на друга должност.

У. п. п. бр. 1482
12 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

Се разрешува од должноста помошник-директор на Сојузниот завод за цени, со 31 декември 1980 година, Јован Крстев, поради укинување на Сојузниот завод за цени и заминување на друга должност.

У. п. п. бр. 1488
12 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р **Иво Марган**, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

Се разрешува од должноста помошник-директор на Сојузниот завод за цени, со 31 декември 1980 година, Франц Штојс, поради укинување на Сојузниот завод за цени и заминување на друга должност.

У. п. п. бр. 1489
12 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р **Иво Марган**, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

Се разрешува од должноста помошник-директор на Сојузниот завод за цени, со 31 декември 1980 година, Славко Ѓурик, поради укинување на Сојузниот завод за цени и заминување на друга должност.

У. п. п. бр. 1490
12 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р **Иво Марган**, с. р.

Врз основа на точка 4 од Одлуката за формирање на Советот во областа на метрологијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44.80), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ВО ОБЛАСТА НА МЕТРОЛОГИЈАТА

За претседател и за членови на Советот во областа на метрологијата се именуваат, и тоа:

за претседател:

Раде Тодовиќ, потпретседател на Стопанската комора на Југославија.

за членови:

1. Вазо Мјкан, мајор на Југословенската народна армија — дипломиран машински инженер во Централното биро за стандардизација и метрологија во Југословенската народна армија;

2. Лука Божиќ, стручен соработник во Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи;

3. Тома Петровиќ, самостоен советник во Сојузниот комитет за енергетика и индустрија;

4. Никола Шкрели, секретар на Општото здружение на обосните метали на Југославија;

5. Руди Зорка, претседател на Извршниот одбор на Југословенскиот комитет за електрични мерсња (ЈУКЕМ);

6. м-р Фикрет Чејван, раководител на развојот на Работната организација за автоматизација на техниката на мерењето во индустријата (ЈУРЕМ);

7. инж. Радомир Маринковиќ, помошник-директор на ООЗТ „Мерни системи“, СОЗТ „Енергоинвест“, Сараево;

8. Владимир Максимовиќ, електроинженер во Железарицата „Борис Кидрич“, Никшиќ;

9. д-р Воислав Бего, редовен професор на Електротехничкиот факултет во Загреб;

10. Благое Санџиски, асистент на Електротехничкиот факултет во Скопје;

11. Франц Левовник, раководител на техничкиот развој во Искра — ООЗТ, Фабрика за бројченици, Крањ;

12. д-р Петар Милјаниќ, редовен професор на Машинскиот факултет во Белград;

13. Шабан Хаџини, предавач на Техничкиот факултет во Приштина; и

14. д-р Душан Јакшиќ, ректор на Универзитетот и редовен професор на Факултетот на техничките науки во Нови Сад.

У. п. п. бр. 1491
12 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р **Иво Марган**, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ђуриќ Велимир Војна, Гајиќ Блаже Зора, Грујиќ Миладина Живомир, Јоксимовиќ Милована Милана, Кошанин Добривоја Драгољуб, Лазиќ Стојана Станко, Макар Томе Зорка, Марковиќ Милдрого Драгиша, Милетиќ Станислава Стојанин, Милићевиќ Јован Милорад, Милошевиќ Николе Мицаито, Николиќ Драгутина Миодраг, Радовиќ Тире Арпаћел, Сауловиќ Мате Будимир, Станошевиќ Живача Драгомир, Степиќ Јована Живота, Стојановиќ Славка Душан, Швабиќ Јована Љубомир, Урошевиќ Чедомира Драгослав;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Душтинац Адил Асим, Јовиќ Паите Живко, Манџиќ Радосава Александар, Маринковиќ Милоје Василије, Марјановиќ Давид Ковиљка, Поповиќ Ранка Радмила, Радвановиќ Милоја Драгутин, Радовиќ Михајла Бранислав, Реџиќ Јована Миладина, Срстеновиќ Стевана Николије, Стефановиќ Михајла Миодраг, Стојковиќ Илије Стеван,

— за покажаната лична храброст во спасувањето на човечки животи

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Петровиќ Ивка Вељко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Адамовиќ Ненада Драгољуб, Анѓиќ Радомиро Милутин, Антиќ Станисава др Светозар, Арсенијевиќ Радисава Богдан, Арсиќ Војислава Чедомир, Басаџиќ Милана Милорад, Брадиќ Богољуб Милиќко, Десничевиќ Љубичиќ Чедомира Ружица, Дивљакшиќ Јована Душан Драгачевиќ Милоја Коста, Дуровиќ Асим Нуро, Ђорђевиќ Раде Милка, Ђорђевиќ Милана Миодраг, Ђуриќ Милана Миодраг, Ђуриќ Виктора Мирослав, Филиповиќ Стојана Боривоје Гајиќ Милете Живоин, Грујиќ Рајка Мехтава Ивановиќ Милице Пантелија, Иеиќ Крсте Душан Јаќимовиќ Сава Спасоје, Јеремиќ Владислав Драгослав, Јевремовиќ Рајко др Миодраг, Јокиќ Добривоја Милан, Јоксимовиќ Милана Радосава Јовановиќ Радоја Мирослав, Јовиќ Љубомира Давид Јовиќ Војислава Милан, Јовиќ Светислава Тихомир, Јовиќ Спасоја Зоран, Јовиќ Чедомира Живоин;

Кариќ Сава Миливоје, Кијевањин Салиха Цемал Косиќ Љубисава Пазле, Косиќ Чедомира Миодраг, Кретиќ Љубомира Цветан, Лазаревиќ Димитрија Данило, Лекиќ-Илиќ Милана Вера, Лекиќ Паска Живота, Мијовиќ Љубомира Душан, Милосављевиќ Светомира Бранислав, Милошевиќ Михајла Бранислав, Милошевиќ Божидаса Живота, Нешиќ Милана Драгиша, Нешиќ-Ковачевиќ Вукосава, Николиќ Драгомира Десмир, Николиќ Светозара Добросав, Николиќ Јаќима Предраг, Павловиќ Миливоја Александар, Петронијевиќ Милоја Љубиќраг, Пиековиќ Радосава Будимир, Пљудановиќ Драгиша Душан, Продановиќ Илије Слободан, Путниковиќ Јанка Дрзган, Радовиќ Тихомира

Михаило, Радовиќ-Тркуља Мане Љубица, Ракиќ Милована Владисав, Ранковиќ Милорада Радиша, Савиќ Милоша Светислав, Селаковиќ Светислава Војислав, Симиќ Велимира Милутин, Симиќ-Николиќ Живана Живана, Спасиќ Перише Стеван, Спасојевиќ Миласава Радомир, Стаменковиќ Љубе Мика, Станиќ Мила Милер, Станковиќ Мадојла Славко, Станојевиќ Милана Светислав, Старчевиќ Милоша Милован, Степановиќ Милоја Радоран, Стојановиќ Дамјана Радослав, Стојановиќ Љубомира Станимир, Стојиќ-Драгачевиќ Милосава Наталија Стојковиќ Радосава Божидар, Стојиќ Николе Трифун, Шарановиќ Ивка Миодраг, Тодоровиќ Глише Алим, Трајковиќ Милана Томислав, Урошевиќ-Орловиќ Аксентија Љубица, Величков Александра Љубен, Вујановиќ Стевача Илија, Вујановиќ Душана Миливоје, Вукановиќ Душана Видосав, Вукиќ-Војиновиќ Милица, Здравковиќ Ристе Властимир, Живановиќ Милована Борислав, Живановиќ Гојка Мочило, Жирковиќ Милосава Милеш;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Аниќ Марка Надежда, Благојевиќ-Јовичиќ Душана Златија, Црнатовиќ-Стојановиќ Стојана Василица, Диниќ-Јовановиќ Милана Драгица, Домановиќ-Стојановиќ Илије Јелосава, Филиповиќ Божидар Борислав, Јовановиќ Живадина Слободан, Кариќ-Миловановиќ Велимира Вера, Кнежевиќ-Поповиќ Стева Цанија, Марковиќ-Јовановиќ Драгомира Будислав, Михајловиќ Светозар Невина, Милошевиќ Радојице Бошко, Нелековиќ Тодора Александар, Попановиќ-Степановиќ Александар Драгиша, Станисављевиќ Тома Михајло, Стојановиќ Среќка Михаило, Стојановиќ Ђорђе Никола, Тимотијевиќ Милана Радомир, Вугделија Марка Лука, Златковиќ Јована Бранко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Аниќ Живомира Војислав, Баста-Тодоровиќ Војна Мирослава, Благојевиќ Војислава Станоја, Војовиќ-Живковиќ Трифуна Драгица, Буљ-Митровиќ Тодора Добрила, Цветковиќ Проке Димитрије, Ѓоровиќ-Булиќ Милована Јулијана, Догањиќ-Меѓед Уроша Радосава, Ѓорђевиќ Николија Александар, Ѓорђевиќ Радојице Миливоје, Ѓурѓановиќ Јована Миодраг, Ѓурђевиќ Вахерле Фране Љубинка, Ивановиќ Стојана Мирослав, Јовановиќ-Божевиќ Божидар Митина, Јовиќ-Маниќ Живоинца Јелена, Калмашевиќ-Милосављевиќ Велизара Љубица, Кољенчиќ-Шарановиќ Петра Јулка, Кошчиќриќ Милана Александар Кретиќ Милутина Вукадиќ, Максимовиќ-Вујичиќ Павла Милица, Мараш-Нераџиќ Василије Станимирка, Мариќ Васе Борислав, Мариќ Мочила Сава, Марковиќ-Аранѓеловиќ Милана Бранислава, Марковиќ Илије Вучко, Маслаковиќ Петра Вучета, Миливојевиќ Радоја Олга, Милошевиќ-Антонијевиќ Благоја Марта, Миљковиќ-Мандиќ Стојана Коста, Мирковиќ-Станојевиќ Цветка Зорка, Митиќ Живка Стојанка, Митровиќ-Булатовиќ Гавра Радмила, Младеновиќ Добривоја Бранко, Морина-Степановиќ Стевана Винка, Нетељиќ-Станојевиќ Владисава Милица, Нераџиќ Веќка Драгомир, Николиќ Јефта Благоје, Николиќ Велимира Светислав, Новаковиќ Александар Милутин, Обрадовиќ Душан Богољуб, Обрадовиќ-Милосављевиќ Богомира Вера, Огулов Жарка Север, Парезановиќ Милка Миодраг, Павло-

вић Николе Радивоје, Пејовић-Косић Лазара Драгица, Пешић Видосава Велимир, Петковић Живојина Бошко, Петровић Ђорђа Спасоје, Радаковић Милана Милорад, Радивојевић-Радивојевић Радојка Анђа, Радовановић Миленка Александар, Ракић Павла Живорад, Ризнић-Радивојевић Миленка Милена, Савић Драгише Милосав, Савић Раиђела Мирослав, Секулић-Ђорђевић Милована Десанка, Спасић Костадина Цветко, Стајков Стојка Илија, Стаменковић Велимир Никола, Станковић Михајло Јован, Стојковић-Станисављевић Јосифа Јулка, Тазић Аритона Стамен, Велић-Борић Феҳима Сенка, Велимировић Радомира Живојин, Вељковић Аритона Божидар, Вучићевић Видоје Душан, Здравковић-Љилић Тодора Тодорка, Живковић Војислава Драгољуб;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аремовић Раденка Драгиша, Андејић Станислава Сретен, Анђелковић Златка Милорад, Анђелковић Тихомира Слободан, Антић Авакума Десимир, Арсић Љубомира Радосав, Арсић Крсте Светислав, Аврамовић Драгутина Милан, Белић Велимира Томислав, Богдановић Хранислава Драгић, Богић Марјана Радша, Богићевић Чедомира Драган, Бошковић Раде Милош, Бошњаковић Драгише Милосав, Брковић-Николић Василија Живка, Буквић-Ајдиновић Арслана Цавида, Цекић Драгутина Бранко, Церовчанин-Васиљевић Христивоја Стојанка, Церовић Радоја Драгољуб, Црнишанин Делија Амир, Цветковић Богосава Александар, Ђировић Милоја Милета, Кировић Војислава Милоје, Ђировић Војислава Живота, Давидовић Небојше Катарина, Дидић Живојина Драгослав, Димитријевић Живомира Милорад, Дојчинов Станка Градмир, Долић Светолика Милош, Догуца Милоша Дмитар, Драгичевић Радивоја Драгутин, Драгојевић Петар Душан, Ђорђевић Петронија Марица, Ђорђевић-Стојадиновић Миодрага Радмила, Ђукић Милана Душан, Џида Новице Милан;

Елмазбеговић Асима Алихан, Филиповић Љубомира Новица, Гавриловић Драгослава Милосав, Гвоздановић-Уљешкић Милана Мирослава, Хамовић, Лазара Владимир, Хотомски Захарија Ростислав, Игњатов Искрена Славча, Илић Стојана Драган, Илић Радоша Миодраг, Ивановић Видосава Светозар, Ивић Божидара Стојан, Ивковић Димитрија Антоније, Јанковић Мите Миодраг, Јанковић-Сарамандић Ивана Петрија, Јанковић Владимир Стаменко, Јанковић Стојана Томислав, Јањић Вукадина Станоје, Јоцић Владимира Божидар, Јоцић Новице Димитрије, Јончић Живојина Атанасије, Јовановић Константина Божидар, Јовановић Чедомира Драгоје, Јовановић-Марјановић Радомира Љиљана, Јовановић Душана Сава, Јовановић Радоја Стојан, Јовановић Витомира Стојан, Јовановић Војина Тихомир, Јовановић Светозара Владо, Кикановић Недељка Ратко, Китић Раиђела Василије, Костадиновић Витомира Тодор, Крејовић Радомира Ђорђе, Крговић, Трпка Милосав, Крстић-Стефановић Душана Радмила, Лазаревић Ранка Светомир, Лубарда Милисав Мирко, Лужанин Мирослава Обрад, Максим Радослава Миодраг, Манчевић Слободана Милорад, Манделц Франца, Мандић Стеве Богдан, Мандић Вука Марица, Марчета-Михаиловић Јована Дарина, Марковић Милорад Миладин, Марковић Илије Момчило, Марковић Живка Петроније, Марковић Јакова Слободан, Марковић Саве Желимир, Матејевић Костадина Миодраг, Михајлов Наке Славолуб, Михајловић-Трајковић Милана Перса, Микић Миливоја Радош, Миленковић Петра Драгољуб, Миленковић-Тричковић Ђорђа Миланка,

Миленковић Александра Радован, Милић Обрена Светолик, Милић-Војковић Драгољуба Верица, Милосављевић Миливоја Милан, Милованчевић Николе Живадин, Милованчевић Саве Добривоје, Миловановић-Мастић Богомира Јаворка, Миловановић Христивоја Светомир, Миљковић Чедомир Богосав, Милић Драгољуба Љубомир, Милић Данила Тихомир, Мишиковић Тихомира Мирослав, Младеновић Јуке Десимир, Младеновић Будимира Гордана, Мугатовић-Нурковић Сергеј Мехдија;

Николић Станоја Радомир, Николић Богољуба Срећко, Серадковић Драгољуба Живорад, Пантелић Милана Светозар, Паповић Благоја Ратко, Павићевић Добриде Александар, Пековић Боре Војислав, Петковић Тихомира Светислав, Петров Косте Стојчко, Петровић Милића Божидар, Петровић Борко Драган, Петровић Живомира Илија, Петровић Богдана Живан, Попадић-Росић Драгомира Вера, Потковиќ Буре Богдан, Прековић-Пантелић Богдана Радмила, Пргомеља Љубомира Божидар, Прибаковић Милена Радомир, Пуношевац Исидора Жарко, Радановић Љубисава Слободан, Радончић Ђурђа Добрила, Радонић Димитрија Александар, Радовановић Драгиша Слободан, Радовановић-Светозаревић Косте Загорка, Ракић Ратка Богосав, Ракић Петка Милић, Рагелов Арса Христа, Рагелова-Александрова Георгија Виолета, Рикановић-Мајсторовић Милорада Даринка, Ристић Душана Миодраг, Ристић Богољуба Родољуб, Ристић Боготина Трајко, Савић Милорада Стеван, Савковић Александар Вукојица, Симић-Симоновић Јована Цвета, Симић-Лазаревић Тихомира Вера, Стаменковић Аврама Милутин, Станчић Никодија Слободан, Станић Милана Боривоје, Станојевић Драгомира Радосав, Стефановић-Вучинић Радула Јелена, Степановић Милоја Милорад, Стојановић Вучка Велимир, Суљевић Авдија Назим, Шипчић-Беатовић Буре Стана, Шушић Спасоја Владимир, Тацковић Драгутина Василије, Танчић Мике Миле, Томић Костадина Божидар, Томић Живојина Радојица, Томовић Обрена Радомир, Тошић Тасе Никодије, Тошић Милана Живота, Трајковић-Лазаревић Момчила Станимирка, Туцовић Манујла Илија, Урбанчић Михајла Милутин, Васић Лазар Драган, Васиљевић Милића Младен, Величков Крсте Борис, Величков Стефана Евстратије, Величковић Милована Љубо, Вељовић Срећка Живорад, Веселиновић Селимира Миленко, Весовић Тихомира Даница, Влајић Станимира Радомир, Вујић Николе Радмило, Вујићић-Стефановска Павла Драгица, Вукобрат Василија Стеван, Вукојићић-Грмушић Лазара Босилка, Здравковић Крсте Бранислав, Живковић Живојина Милорад, Живојиновић Христивоја Зоран;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Јокић-Рељић Милисав Даринка, Мишић Ратомира Милутин, Петковић Станоја Сретен, Радивојевић Витомира Живадин, Ранковић Милорада Славка, Станисављевић Живадин Симица, Станојевић Радомира Казимир, Влаисављевић Буре Веѓа, Вулић Влајка Слободан;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аговић Хасан Лејла, Башкић Миливоја Богомир, Беговић Шефта Салиха, Биорац-Митијовић Профил Радмила, Бобовац Светомира Владан, Ђокић Јована Јордан, Ђурић Живомира Божидар, Јовановић Радича Драган, Јовановић-Војовић Милића Ката, Јовановић Младена Војин, Јовановић Милана Живојин, Којадиновић Божидара Момчило, Лаза-

		Страна
ревић Станимира Радомир, Марковић Саве Мило- рад, Марковић Бранислава Миодраг, Мијатовић Милоша Милорад, Милић-Спасојевић Драгутин Рајка, Милојевић Војислава Милован, Милосавље- вић Миодрага Радомир, Милошевић Миленка Дра- гиша, Мрвошевић Павла Радован, Мужар Драгути- на Миодраг, Николић Тихомира Бранислав, Нико- лић Милена Радомир, Пајевић-Роглић Душана Вла- димирка, Плуничевић Фадил Адем, Ристић Добривоје Љубиша Стеганајић Ђуре Милорад, Шемсовић- Доловац Деста Шефика, Вукадиновић Стево Олга, Вуковић-Никосавић Витомира Бранислава.		
Бр. 75 15 октомври 1980 година Белград		
Претседател на Претседателството на СФРЈ, Цветин Мијатовиќ, с. р.		
СОДРЖИНА:		
	Страна	
1100.	Одлука за користењето на приходот остварен со продажба на пригодните сребрени ковани пари издадени по повод смртта на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито — — — — —	2149
1101.	Одлука за измени и дополнења на Одлуката за Единствената класификација на дејностите — — — — —	2149
1102.	Одлука за определување на максималните цени на средствата за заштита на растенијата — — — — —	2150
1103.	Одлука за измени на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1980 година — — — — —	2150
1104.	Одлука за дополнење на Одлуката за начелување на посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки за определени суровини — — — — —	2151
1105.	Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот »La Stampa« — — — — —	2151
1106.	Правилник за измени и дополнења на Правилникот за распоредување на организациите и заедниците по дејностите — — — — —	2151
1107.	Одлука за измена на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — —	2152
1108.	Одлука за измена и дополнење на Одлуката за структурата на пласманите на банките и на другите финансиски организации според роковите на втасаноста — — — — —	2152
1109.	Одлука за дополнење на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1980 година — — — — —	2153
1110.	Одлука за измена и дополнење на Одлуката за усогласување на обемот динамиката на порастот на пласманите на банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 1980 година — — — — —	2153
1111.	Спогодба за промена на затечените цени за ферментиран тутун — — — — —	2153
1112.	Спогодба за производителските продажни цени за суров тутун од родот на 1981 година, по одделни сорти и класи на тутун — — — — —	2155
1113.	Спогодба за промена на затечените цени за машини за перење на рубелина, машини за миење на садови, машини за сушење, машини за пеглање и за нивни резервни делови — — — — —	2156
1114.	Спогодба за промена на затечените цени за ладилници и замрзнувачи и на нивни резервни делови — — — — —	2157
1115.	Спогодба за промена на затечените цени за електрични, гасни и комбинирани шпорети и нивни резервни делови — — — — —	2157
1116.	Спогодба за промена на затечените цени за гасни печки и за нивни резервни делови — — — — —	2157
1117.	Спогодба за промена на затечените цени за електрични бојлери и нивни резервни делови — — — — —	2158
1118.	Спогодба за промена на затечените цени за маслени нафта-печки и нивни резервни делови — — — — —	2158
1119.	Спогодба за промена на затечените цени за електрични грејни тела — — — — —	2158
1120.	Спогодба за промена на затечените цени за алатни машини за обработка на метал и за нивниот прибор и резервни делови — — — — —	2159
1121.	Спогодба за промена на затечените цени за полиетилен со ниска густина — — — — —	2159
1122.	Спогодба за промена на затечените цени за полиетилен со висока густина — — — — —	2159
1123.	Спогодба за промена на затечените цени за намотани, статични, фолиски и хартиени кондензатори за електронски и електрични уреди — — — — —	2160
1124.	Спогодба за промена на затечените цени за апарати со низок напон и нивни резервни делови — — — — —	2160
1125.	Спогодба за промена на затечените цени за класична громобранска опрема — — — — —	2160
1126.	Спогодба за промена на затечените цени за стабилни дизел-агрегати со автоматско впуштање — — — — —	2161
1127.	Спогодба за промена на затечените цени на крафтланеж-хартија — — — — —	2161
1128.	Спогодба за промена на затечените цени за полиестерско влакно „маклен“ — — — — —	2161
1129.	Спогодба за промена на затечените цени за полнуретански пени — — — — —	2162
1129-1.	Спогодба за промена на затечените цени за полиол „Далтоцел“ F 4801 — — — — —	2162
1129-2.	Спогодба за промена на затечените цени за нормални и високомодификувани типови на полистирен — — — — —	2162
1129-3.	Спогодба за промена на затечените цени за експандирани полистирен — — — — —	2163
1129-4.	Спогодба за промена на затечените цени за магнезиум метал — — — — —	2163
1129-5.	Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за рапавост на површини — — — — —	2163
	Назначувања и разрешувања — — — — —	2163
	Одликувања — — — — —	2164-1